

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 21

Вторник, 21.07. 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
267.		270.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општината Струмица	3
268.		271.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општината Струмица	4
269.		272.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица	4

267.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13 , Општина Струмица, со површина од 14,871 м². кој граничи:

- од источната страна со осовина на ул. „Младинска“;
- од северната страна со осовина на ул. „Крушевска Република“;
- од западната страна џеб на ул. „Браќа Минкови“; и
- од јужната страна со осовина на ул. „Браќа Минкови“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.07.2020 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4127/2 Општина Струмица
21.07.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

268.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),

Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м². кој граничи:

- од источната страна со осовина на ул. „Климент Охридски“;
- од северната страна со осовина на ул. „Ѓорги Василев“;
- од западната страна со осовина на ул. „Мара Минанова“;
- од јужната страна со осовина на ул. „Трајко Делиќаков“ и ул. „Ристе Клепов“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.07.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-4125/2 Општина Струмица
21.07.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

269.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица, со површина од 81,937м². кој граничи:

- од источната страна со осовина на магистралниот пат Е1”;
- од северната страна со осовина на ул. „бр 15”;
- од западната страна со осовина на новопланирана ул. „бр.2”;
- од јужната страна со осовина на новопланирана ул. „бр.3”.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.07.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни

листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4126/2
21.07.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

270.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општината Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица, со површина од 14,871м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Дејан Диневски - претставник на изготвувачот на планот; и
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година, а јавната презентација на ден 30.07.2020 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4127/3
21.07.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

.....

271.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на ДУП за дел од блок 20,
Општината Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Лилјана Ивановска- претставник на изготвувачот на планот; и
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година, а јавната презентација на ден 30.07.2020 година во 11,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4125/3 Општина Струмица
21.07.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

272.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација на ДУП за дел од блок 41,
УЕ5, КО Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5, КО Струмица, со површина од 81,937м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Дејан Диневски - претставник на изготвувачот на планот; и
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година, а јавната презентација на ден 30.07.2020 година во 11,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4126/3 Општина Струмица
21.07.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.